



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Вторник, 9 февруари 1965
Скопје
Број 4 Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

9.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 22 јануари 1965 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 година

У. бр. 37
25 јануари 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р

ЗА К О Н

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со цел да се обезбедат постојани средства за унапредување на кинематографијата, се основа Републички фонд за унапредување на кинематографијата (во натамошниот текст: Фондот).

Член 2

Фондот има својство на правно лице.

Со Фондот се управува според начелата на општественото самоуправување.

Член 3

Фондот има статут.

Со статутот на Фондот особено се утврдува начинот на формирањето на средствата на Фондот; начинот на работењето на Фондот; органите што се овластени за располагаат со средствата и се одговорни за законитоста и правилноста на употребата на средствата на Фондот; органите што се одговорни за правилното вршење на сметководните работи и за ракувањето со средствата, како и други работи и задачи од делокругот на органите на управувањето на Фондот; правата и должностите на органите на управувањето спрема основачот на Фондот и спрема корисниците на средствата на Фондот; постапката за донесување на

финансискиот план и завршната сметка на Фондот; начинот на известувањето на јавноста за работењето на Фондот, како и други прашања од значење за самсуправувањето и работењето на Фондот.

Статутот на Фондот го донесува Управниот одбор на Фондот, а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 4

Извори на приходите на Фондот се:

1. придонесот од прометот остварен со продажба на кино-билети, што се плаќа според посебни прописи;
2. каматите на средствата на Фондот вложени кај банката;
3. каматите на дадените заеми од средствата на Фондот;
4. дојациите и други приходи.

Средствата на Фондот се држат на посебна сметка кај Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија.

Член 5

Средствата на Фондот се користат за помагање на:

1. производството на уметнички, документарни, научно-популарни, наставни, цртани и други краткотражни филмови што се од посебен интерес;
2. пренесувањето на филмови од широка на тесна лента, за да се обезбеди прикажување на филмови во подрачјата во кои нема постојани кина, како и за образовно-просветни цели.

Член 6

Средствата на Фондот се доделуваат во вид на заем или без обврска на враќање.

Условите за доделување на средства ги утврдува Управниот одбор на Фондот.

Член 7

Средствата на Фондот се доделуваат според програмата за користење на средствата на Фондот.

Со програмата особено се утврдува обемот во кој средствата на Фондот се доделуваат за намените определени со член 5 од овој закон и за намените за кои се доделуваат средства во вид на заем. Фондот може, за некои од намените наведени во член 5, зг сновани врз повеќегодишни програми на корисниците, во својата програма да предвиди обврска и за долгорочно доделување на средства од Фондот.

При изработката на програмата Фондот соработува со органите, работните и другите организации што се заинтересирани за остварувањето на неговите задачи.

Програмата за користењето на средствата од Фондот ја донесува Управниот одбор на Фондот, а ја потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

II. ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ

Член 8

Средствата на Фондот се користат врз основа на финансиски план.

Финансискиот план се донесува во согласност со програмата за користење на средствата на Фондот.

Финансискиот план и завршната сметка ги донесува Управниот одбор на Фондот.

Член 9

Финансискиот план и завршната сметка на Фондот се јавни и достапни на заинтересираните организации и граѓани.

III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ

Член 10

Доделувањето на средства односно одобрувањето на заеми од средствата на Фондот за работите наведени во член 5 од овој закон се врши по пат на конкурс.

Член 11

Средствата на Фондот можат да се користат само за намените за кои се одобрени.

Фондот може да го прекине натамошното исплатување на средствата, односно да бара враќање во целост или делумно на дадените средства, ако тие се користат спротивно на намените за кои се одобрени.

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

Член 12

Со Фондот управува Управен одбор, кој се состои од најмалку 11 членови.

Членовите на Управниот одбор ги именува Извршниот совет од редот на културните, просветните и општествените работници како и од редот на членовите на заинтересираните работни организации и здруженија.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае две години. Секоја година се врши менување на половината од членовите на управниот одбор. Едно лице не може да биде именувано за член на управниот одбор повеќе од два мандатни периода едноподруго.

Член 13

Управниот одбор:

1. донесува статут на Фондот;
2. донесува програма за користење на средствата на Фондот;
3. донесува финансиски план и завршна сметка на Фондот;
4. одлучува за давање средства од Фондот;
5. го контролира користењето на одобрените средства од Фондот;
6. врши и други работи определени со прописи и со Статутот на Фондот.

Член 14

Фондот го претставува и застапува претседателот на Управниот одбор.

Наредбодател за извршување на финансискиот план на Фондот е претседателот на Управниот одбор, а со Статутот на Фондот може да се определи ова наредбодавно право да се пренесе на друг член на Управниот одбор.

Член 15

Административните и сметководните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за култура.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Средствата од придонесот од филмови, што се плаќаат според посебни прописи, а не се искористени до влегувањето во сила на овој закон, се пренесуваат на Фондот.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

10.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТОЈНИЦИТЕ НА ЗГРАДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за настојниците на згради што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 22 јануари 1965 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 година.

У. бр. 36

25 јануари 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за настојниците на згради („Службен весник на НРМ“ бр. 41/60) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања, кои гласат

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТОЈНИЦИТЕ НА ЗГРАДИ

Член 1

Во член 1 став 2 од Законот за настојниците на згради („Службен весник на НРМ“ бр. 41/60, зборовите: „одредбите од првиот дел на Законот“ се заменуваат со зборовите „соодветните одредби од прописите“.

Член 2

Во член 4 став 1 зборовите „Општинскиот народен одбор на седници на обата собора“ се заменуваат со зборовите „Општинското собрание“.

Член 3

Во член 5 зборовите „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“.

Член 4

Во член 9 зборовите „член 225 од законот“ се заменуваат со зборовите „соодветните одредби од прописите“.

Член 5

Во член 11 став 2 зборовите „на Законот“ се заменуваат со зборовите „на прописите“.

Член 6

Во член 12 став 1 зборовите „од дел втори, глава III, од Законот“ се заменуваат со зборовите „утврдени со соодветните одредби од прописите“.

Член 7

Во член 17 зборовите „на член 330 од Законот“ се заменуваат со зборовите „на соодветните прописи“.

Член 8

Во член 18 став 1 зборовите „во член 331 став 1 од Законот“ се заменуваат со зборовите „со соодветните одредби од прописите“.

Член 9

Во член 19 ставот 1 се менува и гласи:

„Против решението за отказ што го донел куќниот совет, настојникот на зградата има право на жалба до надлежниот орган на општинското собрание односно комисијата што тој ќе ја одреди“.

Член 10

Во член 23 зборовите „во член 343 од Законот“ се заменуваат со зборовите „со соодветните одредби од прописите“.

Член 11

Во член 26 ставот 3 се менува и гласи:

„Паричната казна се наплатува во полза на фондот на зградата“.

Член 12

Во член 28 ставот 1 се менува и гласи:

„Против решението за дисциплинската казна од претходниот член може да се изјави жалба до дисциплинскиот суд при општинското собрание“.

Член 13

Во член 29 зборовите: „од Законот“ се заменуваат со зборовите „на соодветните прописи“.

Член 14

Во член 33 став 1 зборовите „во член 55 од Законот“ се заменуваат со зборовите „на соодветните прописи“.

Член 15

Во член 34 зборовите „Секретаријатот за труд на Извршниот совет“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретаријат за труд“.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

11.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОН ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА СИДАЊЕ ЗГРАДИ**

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за основните услови за сидање на згради што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 22 јануари 1965 година.

У. бр. 32

25 јануари 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за основните услови за сидање згради („Службен весник на НРМ“ бр. 32/57) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и се донесува Закон, кој гласи:

ЗАКОН**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА СИДАЊЕ ЗГРАДИ****Член 1**

Законот за основните услови за сидање згради („Службен весник на НРМ“ бр. 32/57) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

12.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДГРАДУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за надградување што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 22 јануари 1965 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 година.

У. бр. 33

25 јануари 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за надградување („Службен весник на НРМ“ бр. 34/60) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања, кои гласат:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДГРАДУВАЊЕ

Член 1

Во член 3 од Законот за надградување („Сл. весник на НРМ“ бр. 34/60) се додава точка 4 која гласи:

„4 надградувањето да се усогласи со постојните прописи за асейзмичка изградба“.

Член 2

Во член 29 став 1 зборовите: „ниту да се поведе управен спор“ се бришат, а по зборот „жалба“ наместо запирка се става точка.

Член 3

Во член 2 став 2 зборовите: „општинскиот народен одбор, со рамноправно учество на обаа собора“ се заменуваат со зборовите: „општинското собрание“.

Член 4

Во член 5 став 2, член 7 став 3, член 8 став 2, член 9 став 1, 2 и 3, член 12, член 15 став 1 и 2, член 16 став 1 и 2 и член 22 став 2 зборовите: „органот на управата надлежен за урбанизмот на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 5

Во член 24 став 2, член 25 став 1 и член 27 зборовите: „органот на управата надлежен за работите на градежништвото на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „Надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 6

Во член 9 став 4 зборовите: „Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ“ се замснуваат со зборовите: „Републичкиот секретар за градежништво и комунални прашања“.

Член 7

Член 32 се брише.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

13.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПАЧАРСКАТА ДЕЛНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за опачарската дејност што Собранието на Социјалистичка Република Македо-

нија го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 22 јануари 1965 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 година.

У. бр. 35

25 јануари 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за опачарската дејност („Службен весник на НРМ“ бр. 37/61) се ускладува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања, кои гласат:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПАЧАРСКАТА ДЕЛНОСТ

Член 1

Во Законот за опачарската дејност („Службен весник на НРМ“ бр. 37/61) во член 4 зборовите „станбените заедници и на месните одбори“ се заменуваат со зборовите: „месните заедници“.

Член 2

Во член 3 став 2, член 5 став 1, член 6 став 3 член 9 и член 19 став 3 зборовите: „советот за комунални работи на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 3

Во член 11 став 1 и 2, член 12 став 1 и член 20 зборовите: „органот на управата надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на Општинското собрание“.

Член 4

Во членовите 7, 8, 10, 12 и 17 зборовите: „Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретар за градежништво и комунални прашања“; зборовите „Државниот секретаријат за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретар за внатрешни работи“ зборовите: „Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретар за индустрија“, зборовите: „Секретаријатот за труд на Извршниот совет“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретар за труд“; а зборовите „народен одбор“ се заменуваат со зборот „собранија“.

Член 5

Во член 16 зборовите: „органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за спроведување на мерките за заштита од пожар“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 6

Во член 19 став 3 зборовите „занаемичко комунална“ се бришат.

Член 7

Член 24 се брише.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

14.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ НА ЛИЦАТА ПРЕБЕГАНИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Уредбата за изградба станбени згради за лицата преbegани од Егејска Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 22 јануари 1965 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 година.

У. бр. 34

25 јануари 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 31 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Уредбата за изградба станбени згради на лицата преbegани од Егејска Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/51) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и се донесува закон кој гласи

ЗАКОН

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗГРАДБА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ НА ЛИЦАТА ПРЕБЕГАНИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Престанува да важи Уредбата за изградба станбени згради на лицата преbegани од Егејска Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/51).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

15.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ ОД ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пренесување на надлежностите од околиските органи на општинските и републичките органи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 8 февруари 1965 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 февруари 1965 година.

У Бр. 39

9 февруари 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ ОД ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Надлежностите утврдени со сојузни и републички прописи за околиското собрание и неговите органи (во натамошниот текст: околиски органи) се пренесуваат на општинските собранија и нивните органи (во натамошниот текст — општински органи), освен работите што со овој закон се ставени во надлежност на републичките органи.

Член 2

Надлежностите на околиските органи спрема работните организации, што тие ги вршеле до 1 февруари 1965 година, ќе ги вршат општинските собранија и нивните органи на чие подрачје е седиштето на тие организации, доколку заинтересираните општини не се договорат поинаку.

Член 3

Инспекциските работи од првостепената надлежност на околиските органи се пренесуваат на соодветните општински органи, освен инспекциските работи од областа на електроенергетиката, парните котлови и рударството кои се пренесуваат во надлежност на републичките органи.

Член 4

Во управните работи во кои управната постапка во прва степен ја води општински орган, за решавање по жалбата е надлежен соодветниот републички орган и тоа:

1) соодветниот орган на управата по жалбите против решенијата на органите на управата и советите на општинските собранија;

2) Извршниот совет по жалбите против решенијата на општинското собрание.

Член 5

По жалбите против првостепените решенија на самостојните републички органи на управата донесени според одредбите на овој закон во управната постапка, решава Извршниот совет, доколку жалбата не е исклучена.

П. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ**Член 6**

Од работите кои според сојузните прописи се ставени во надлежност на околските органи, на републичките органи се пренесува:

а) во областа на општото стопанство

1. ЗАКОН ЗА ЗДРУЖУВАЊЕТО И ДЕЛОВАНАТА СОРАБОТКА ВО СТОПАНСТВОТО — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60, 16/61 и 13/63)

1) вршење на надзор во поглед законитоста на работата на коморите образувани од околските собранија (чл. 81 ст. 4) — републичкиот орган на управата;

2) запирање на извршувањето на заклучок или препорака на комора од чл. 81 став 4 ако се во спротивност со прописите или статутот на комората (член 85) — републичкиот орган на управата;

3) разгледување на годишен извештај за работата за комората од член 81 став 4 (член 86) — Собранието на СРМ.

2. ЗАКОН ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИ СТОПАНСКИ КОМОРИ — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62)

1) одобрување на бројот на членовите на управните одбори на стопанските комори и именување на претседател, потпретседател и секретар на тие комори (член 3 став 3 и 4) — Извршниот совет;

2) давање одобрение за образување на секции во стопанските комори и именување на претседател и секретари на секции (член 4 став 1 и 4) — Извршен совет.

б) во областа на финансите

3. УРЕДБА ЗА КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЛИШТЕТО — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53, 23/56, 52/59 и 13/61)

решавање на споровите околу разграничувањето на катастарските општини помеѓу две општини (член 11 став 2) — Извршниот совет.

в) во областа на земјоделството и шумарството

4. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧНИНИ — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61)

1) извршување на мерките во областа на заштитата на растенијата ако тие мерки не ги извршат општинските органи (член 9 став 2) — републичкиот орган на управата;

2) решавање за тоа дека трошоците за извршување на мерките од претходната точка ги поднесува општината (член 8 став 2) — Извршниот совет;

3) непосредно преземање на мерки за сузбивање на опасните болести или штеточини на растенијата или на оние болести и штеточини на растени-

јата што во поголема мерка се појавуваат на подрачјето на две или повеќе општини (член 29) — републичкиот орган на управата.

5. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД ДОБИТОЧНИ ЗАРАЗИ — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61)

1) донесување на прописи со кои се наредува преземање на мерки предвидени со закон заради спречување и сузбивање на добиточни зарази и болести ако се појават и ако постои опасност од нивното ширење на подрачје на две или повеќе општини (член 3 став 2) — републичкиот орган на управата;

2) наложување одделни обврски на сопствениците, држателите и чуварите на добиток и сточни производи, сировини, отпадоци како и други предмети со кои може да се пренесе заразата и одредување на ограничувања во поглед на движењето, држењето, лечењето и употребата или прометот на добитокот заради заштита од добиточни зарази, како и пропишување на ограничувања на движење на лица во случај на неопходна потреба на подрачјето на две или повеќе општини (член 5 став 1 и 2) — републичкиот орган на управата;

3) извршување на мерки ако општинскиот орган не ги изврши а по законот бил должен тоа да го стори (член 8 став 2) — републичкиот орган на управата;

4) утврдување границите на заразеното и загрозеното подрачје (член 40) — републичкиот орган на управата;

5) донесување на наредби за мерките за заштита на добиток кои треба да се применат на поголем број физички и правни лица на подрачјето на две или повеќе општини (член 47) — републичкиот орган на управата.

6. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДОБИТОЧНИ ЗАРАЗИ — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/49)

1) наредување односно преземање на повремени мерки за сузбивање на зарази на подрачјето на две или повеќе општини (член 5) — републичкиот орган на управата;

2) објавување престанокот на зараза и укинување на ветеринарно-санитарните мерки, како и продолжување на одредени ветеринарно-санитарни мерки до престанокот на опасноста од зарази на подрачјето на две или повеќе општини (член 19) — републичкиот орган на управата.

3) ограничување движењето на папкари во местата и пределите кои заради слинавка и шал се затворени (заразен круг) и во местата и пределите кои се загрозени на подрачјето на две или повеќе општини (член 24 став 1) — републичкиот орган на управата;

4) привремено забранување во особено итни и опасни случаи на увоз и извоз на подрачјето на две или повеќе општини ако постои сомневање дека заразата може да се пренесе, за што се известува надлежниот сојузен орган (член 178 став 2) — републичкиот орган на управата;

7. УРЕДБА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ГУВАР — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/49 и 56/51)

1) наредување на општа обврска за учествување во акции за сузбивање на губар кога се работи за преземање на акции на подрачје на две или повеќе општини (член 4 став 2) — Извршниот совет;

2) надзор над вршење прегледи и, во случај на потреба, организирање, раководење и контролирање на работата на сузбивање на губарот како и грижа за набавување на потребни средства и апарати кога губарот се појави на подрачјето на две или повеќе општини (член 5 став 2) — републичкиот орган на управата.

8. ЗАКОН ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ЗЕМЛИШТЕ — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/59 и 53/62)

1) пропишување мерки за минимум агротехнички мерки и одделни агромелиорациони мерки доколку општинските собранија не ги пропишат (член 4 став 3) — републичкиот орган на управата;

2) одлучување по барање на селскостопанска организација да се пропишат минимум агротехнички мерки или одделни агротехнички или агромелиорациони мерки ако општинското собрание не се согласи со нејзиниот предлог (член 5 став 2) — републичкиот орган на управата.

9. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/61)

одобрување на шумско-стопански основи (член 22 став 2) — Извршниот совет.

г) во областа на сообраќајот

10. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61)

1) одредување на патишта од III ред (член 6 став 1) — Извршниот совет;

2) утврдување на категорија на пристапен пат кој се надоврзува на пат од III ред (член 7 став 2) — Извршниот совет;

3) именување на комисија за технички преглед на јавен пат од III ред (член 34 став 2) — републичкиот орган на управата;

4) одредување на мерки за отклонување на пречки и воспоставување на сообраќајот ако до прекин дојде на јавен пат на подрачје на две или повеќе општини или ако обемот на работите за отклонување на пречките бара одредување на тие мерки и во општините на чие подрачје не дошло до прекин на сообраќајот (член 42 став 1 точка 2) — Извршниот совет;

5) забрана на сообраќај на патишта од III ред (член 58) — републичкиот орган на управата.

11. ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/61)

1) основање на претпријатие за патишта од III ред во спогодба со општинското собрание ако претпријатието за патишта основано од Извршниот совет не опфаќа патишта од III ред (член 12) — Извршниот совет;

2) давање на одржување, реконструкција и изградба на јавни патишта од III ред кои не се опфатени од претпријатие за патишта (член 35 став 1) — Извршниот совет;

3) спогодување со општинското собрание тоа преку свој орган да го врши одржувањето, реконструкцијата и изградбата на пат од III ред (член 35 став 3) — Извршниот совет.

12. ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЈАВЕН ПАТ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62)

1) именување на комисија за вршење технички преглед на јавен пат од III ред (член 5) — републичкиот орган на управата;

2) примање на барање за технички преглед на јавен пат од III ред (член 11) — републичкиот орган на управата;

3) решавање на основа предлог на комисија за технички преглед за отклонување на недостатоците утврдени на јавен пат од III ред (член 28 став 1) — републичкиот орган на управата.

д) во областа на трговијата и угостителството

13. УРЕДБА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ — („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63)

одобрување на земјоделска задруга да купува земјоделски производи од индивидуални производители и на деловното подрачје на друга задруга (член 73а став 1) — републичкиот орган на управата.

ф) во областа на народната одбрана

14. ЗАКОН ЗА НАРОДНА ОДБРАНА — („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/55, 14/57, 44/61 и 22/64)

извршување на мерки од областа на народната одбрана за подрачјето на две или повеќе општини (член 21 став 3) — Извршниот совет.

15. УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА ПРЕДВОЈНИЧКА ОБУКА — („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/53)

вршење на надзор над работата на општината во поглед на спроведувањето на службата за предвојничка обука, над изведувањето на службата за предвојничка обука во средните училишта и над извршувањето на обврските на стопанските организации во врска со таа обука (член 2) — републичкиот орган на управата.

е) во областа на народното здравје

16. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ — („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/64)

пропишување и одредување на мерки за заштита од разни болести и организирање спроведувањето на такви мерки во случај на епидемија која ги загрозува две или повеќе општини (член 41) — републичкиот орган на управата.

ж) во областа на внатрешните работи

17. ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА, ЗБОРОВИТЕ И ДРУГИ ЈАВНИ СОБИРИ — („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/46)

1) донесување решение за одобрување или одобрување на основање здружение чија дејност

се протега на подрачјето на две и повеќе општини (член 17 став 1) — републичкиот орган на управата;

2) донесување решение за забрана основање и работа на оние здруженија кои не ги исполнуваат законските услови, а чија дејност се протега на подрачјето на две и повеќе општини (член 18) — републичкиот орган на управата.

18. ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ — („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/59)

давање мислење на предлогот на прописот на општинското собрание кој содржи одредби за прекршоци (член 3 став 3) — републичкиот орган на управата.

з) во областа на статистиката

19. УРЕДБА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА СОЈУЗНИОТ СТАТИСТИЧКИ УРЕД И НА СТАТИСТИЧКИТЕ УРЕДИ ВО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ — („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 47/48)

одредување на задачи од интерес за Републиката на заводите за статистика што делуваат на подрачјето на две или повеќе општини (член 4) — Извршниот совет.

Член 7

Од работите кои според републичките прописи се ставени во надлежност на околските органи на републичките органи се пренесува.

а) во областа на земјоделството и шумарството

1. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ — („Службен весник на НРМ“ бр. 9/56)

1) укажување на надлежните органи да преземат потребни мерки ако се утврди дека не е преземено сè што е потребно со цел да се спроведат прописите или мерките од повисоките органи или ако тие не се извршуваат правилно (член 3 точка 1) — републичкиот орган на управата;

2) вршење на општ надзор над прометот на добитокот, храните и сировините од животинско потекло, како и надзор над другите предмети со кои може да се пренесе добиточна зараза (член 3 точка 2) — републичкиот орган на управата;

3) вршење контрола над утоварот, истоварот и претоварот на месото што се испраќа во друго место со железница или со други превозни средства на јавниот сообраќај (член 3 точка 3) — републичкиот орган на управата;

4) одредување границите на заразеното и загрозеното подрачје од добиточна заразна болест (член 3 точка 4) — републичкиот орган на управата;

5) наредување превентивното бележење да се изврши делимично или сосема за сметка на сопственикот односно органот на управувањето (член 28 став 2) — републичкиот орган на управата.

2. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ — („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57)

1) донесување на водостопански основи за води чиј режим влијае на подрачјето на две или повеќе општини (член 8 став 1) — Извршниот совет;

2) донесување на ориентациона водостопанска основа за води чиј режим влијае на подрачјето на две или повеќе општини (член 9 став 1) — Извршниот совет.

3. ЗАКОН ЗА РИВАРСТВО — („Службен весник на НРМ“ бр. 15/59)

одредување на општинско собрание што ќе управува со риболовни води ако риболовното подрачје или ревер опфаќа подрачје на две или повеќе општини (член 10 став 2 и 3) — Извршниот совет.

4. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ОД ЕРОЗИЈА И ПОРОИ — („Службен весник на НРМ“ бр. 20/60)

1) утврдување на ерозивно подрачје ако ерозивното подрачје се протега на подрачјето на две или повеќе општини (член 3) — Извршниот совет;

2) пропишување на одредени заштитни мерки во склад со основниот план за искористување на противерсзивниот систем ако ерозивниот систем се протега на подрачјето на две или повеќе општини (член 17 став 1) — републички орган на управата.

5. ЗАКОН ЗА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ И КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈИШТАТА ВО ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ — („Службен весник на НРМ“ бр. 42/61)

1) одобрување на основниот план за користење на хидромелиоративен систем ако земјиштето се протега на подрачјето на две или повеќе општини (член 22) — Извршниот совет;

2) давање согласност на одлуките за надоместок за користење на хидромелиоративниот систем ако системот се протега на подрачјето на две или повеќе општини (член 31 став 2) — Извршниот совет.

6. ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ („Службен весник на НРМ“ бр. 11/62)

1) доделување на шуми и шумски земјишта што се протегнуваат на подрачјето на две или повеќе општини ако собранијата на тие општини не се спогодат (член 6 став 2) — Извршниот совет;

2) прогласување на шума за заштитна или за шума со посебна намена ако шумата се протега на подрачјето на две или повеќе општини, ако општинските собранија на тие општини не се спогодат (член 34 став 2) — Извршниот совет.

б) во областа на индустријата

7. ЗАКОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ — („Службен весник на НРМ“ бр. 34/60)

1) издавање одобрение за експлоатација ако експлоатационото поле се наоѓа на подрачјето на две или повеќе општини (член 11 став 2) — републичкиот орган на управата;

2) пропишување посебни услови за експлоатација на одредени минерални сировини на подрачја со минерално богатство од посебен интерес за две или повеќе општини (член 28 став 1) — републичкиот орган на управата.

в) во областа на народното здравје

8. ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА — („Службен весник на НРМ“ бр. 17/61 и 11/64)

грижа за организирање на здравствената служба и за обезбедување на оние видови здравствена заштита што општините не се во можност да ги обезбедат (член 170) — републичкиот орган на управата.

г) во областа на внатрешните работи

8. УПАТСТВО ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА НРМ — („Службен весник на НРМ“ бр. 21/60)

решавање, ако е тоа спорно, за тоа која општина ќе запише во книгата на државјаните неко лице што бара упис во неа (точка 20) — републичкиот орган на управата.

Ш. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Во работите што со овој закон се пренесуваат во надлежност на општинските односно републичките органи, управната постапка по предметите која е започната до влегувањето во сила на овој закон, ќе ја продолжи општинскиот односно републичкиот орган надлежен по овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

16.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за изборните единици за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 8 февруари 1965 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 февруари 1965 година.

У. бр. 38

9 февруари 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 2 од Законот за изборните единици за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63) се менуваат називите и се утврдуваат подрачјата на следните изборни единици за избор на пратеници на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и тоа:

1) Во точка 1 на крајот по зборот „Брусник“ се става запирка, а наместо зборовите „и подрачјето на општината Дихово“ се ставаат зборовите „Братин Дел, Геспеш, Дихово, Доленци, Гавато, Кажани, Лера, Магарево, Маловиште, Местимир, Нижполе, Рамна, Ротино, Свишште, Снегово, Српци, Трново и Цапари.

2) Во точка 5 Изборната единица Бистрица се преименува во Изборна единица Битола V која опфаќа дел од подрачјето на Општината Битола со селата: Бач, Барешани, Бистрица, Долно Егри, Драгош, Гермијан, Граешница, Канино, Кишава, Кравари, Креница, Лажец, Медитлија, Олевени, Оптичари, Острец, Породин, Совиќ, Средно Егри, Велушина, Злокуќани, Жабени и Живојно.

3) Во точка 7 Изборната единица Долнени се преименува во Изборна единица Прилеп V која опфаќа дел од подрачјето на Општината Прилеп со селата: Браилово, Црнилиште, Дабјани, Дебреште, Десово, Долгаец, Дреновци, Дупјачани, Горно Село, Гостиражни, Жабјени, Костинци, Кошино, Лажани, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Пешталеве, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, Сенокос, Слечче, Сливје, Стровија, Забрчани и Зрзе.

4) Во точка 8 Изборната единица Кривогаштани се преименува во Изборна единица Прилеп VI која опфаќа дел од подрачјето на Општината Прилеп со селата: Бела Црква, Кривогаштани, Крушеани, Мирче Ацев, Обршани, Пашино Рувце, Славеј, Воѓани, Врбјани, Бело Поле, Врагче, Ново Селани, Заполжани, Кутлешеве, Средорек, Кереница и Годивле.

5) Во точка 10 Изборната единица Кукуречани се преименува во Изборна единица Битола VI која опфаќа дел од подрачјето на Општината Битола со селата: Беранци, Црнобуки, Црновец, Драгарино, Драгожани, Габалавци, Карамани, Крклино, Кукуречани, Лисолај, Лопатица, Могила, Ново Змирнево, Облаково, Радобор, Секирани, Српци, Старо Змирнево, Стрежево и Трн.

6) Во точка 11 Изборната единица Мориово се преименува во Изборна единица Битола VII која опфаќа дел од подрачјето на Општината Битола со селата: Алинци, Брник, Будимирци, Градешница, Груништа, Вашареица, Добрушево, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Бревеник, Зовиќ, Иваневци, Лознани, Маково, Моино, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Орле, Рапеш, Свети Тодори, Ставина и Трновци.

7) Во точка 12 Изборната единица Новаци се преименува во Изборна единица Битола VIII која опфаќа дел од подрачјето на Општината Битола со селата: Арматуш, Балдовени, Биљаник, Брод, Будаково, Велесело, Врањевци, Гнилеш, Гнеотино, Горно Агларци, Грумази, Далбеговци, Дедебалци, Добромири, Добровени, Долно Агларци, Ивени, Логоварди, Мегленци, Новаци, Ново Село, Долно Орехово, Паралово, Полог, Путурус, Рибарци, Скочивир, Словица, Суводол, Тепавци, Трап и Црничани

8) Во точка 17 Изборната единица Тополчани се преименува во Изборна единица Прилеп VII која опфаќа дел од подрачјето на Општината Прилеп со селата: Алинци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолишта, Врпско, Гуѓаково, Дуње, Ерековци, Живово, Загорани, Канатларци, Клепац, Кален, Кокре, Крушевица, Лопатица, Манастир, Марул, Подмол, Полчиште, Тополчани, Тројкрсти, Чаниште, Чепигово и Шелеверци.

9) Во точка 25 Изборната единица Липково се преименува во Изборна единица Куманово V која опфаќа дел од подрачјето на Општината Куманово со селата: Алашевце, Белановце, Ваксинце, Виштица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злоукани, Избор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, Оризаре, Отља, Рнковце, Ропалце, Руница, Слупчане, Стража и Стрима.

10) Во точка 26 Изборната единица Орашец се преименува во Изборна единица Куманово VI која опфаќа дел од подрачјето на Општината Куманово со селата: Бељаковце, Вакав, Винце, Габреш, Градиште, Длга, Довезенце, Живање, Зубовце, Јачинце, Клчевци, Кокошиње, Количко, Косматац, Кутлибег, Кучкарево, Кшање, Новоселане, Орашец, Пезово, Пчиња, Скачавце, Студена Бара и Шучли Камен.

11) Во точка 27 Изборната единица Старо Нагоричане се преименува во Изборна единица Куманово VII која опфаќа дел од подрачјето на Општината Куманово со селата: Алгуња, Алинце, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренак, Жегљане, Желувини, Канарево, Карабичане, Карловце, Којинце, Кокино, Макреш, Малотино, Мгленице, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, Пелинце, Пузаљка, Рамно, Ругинце, Старо Нагоричане, Степанце, Стрезовце, Стрновац, Сушево, Цвиланце, Цветишница, Челопек и Четирице.

12) Во точка 28 Изборната единица Белчишта се преименува во Изборна единица Охрид III која опфаќа дел од подрачјето на Општината Охрид со селата: Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежари, Велмеј, Врбјани, Горно Средоречје, Годивје, Грко Поле, Долно Средоречје, Злости, Издеглавје, Лактиње, Лешани, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Песочани, Слатино, Слатински Чифлик, Слиово, Сошани, Турје и Црвена Вода.

13) Во точка 34 Изборната единица Косел се преименува во Изборна единица Охрид IV која опфаќа дел од подрачјето на Општината Охрид со селата: Вапила, Горно Лакочереј, Долно Лакочереј, Завој, Косел, Куратица, Ливоиште, Опејница, Орман, Плаќе, Расино, Речица, Свишница, Сирул,

Скребатно, Мешеиште, Климентани, Горенци, Оровник, Требеништа, Подмоље и Волино.

14) Во точка 40 се бришат селата: Мешеишта, Климентани, Требеништа, Горенци, Оровник, Подмоље и Волино.

15) Во точка 42 Изборната единица Драчево се преименува во Изборна единица Кисела Вода V која опфаќа дел од подрачјето на Општината Кисела Вода со селата: Алдинци, Батинци, Вражале, Вртекица, Горно Количани, Градовци, Гумалево, Дејковец, Долно Количане, Доброно, Долно Лисиче, Драчевица, Драчево, Зелениково, Калдирец, Морани, Ново Село, Орешани, Пагаруша, Палиград, Пакошево, Рамни Габер, Смесица, Станица Зелениково, Страхојадица, Студеничани, Таор, Тисовица и Црвена Вода.

16) Во точка 43 Изборната единица Ѓорче Петров I се преименува во Изборна единица Идадија V која опфаќа дел од подрачјето на Општината Идадија со селата: Ѓорче Петров, Крушопек, Грчеш, Оризаре, Сарај, Љубин, Шишево, Глумово, Матка, Арнакија, Семениште, Чајлане, Буковиќ, Паничари, Раовиќ, Лаксарци, Влае и Злоукани.

17) Во точка 44 Изборната единица Ѓорче Петров II се преименува во Изборна единица Идадија VI која опфаќа дел од подрачјето на Општината Идадија со селата: Бојане, Копанџица, Рашче, Горно Свиларе, Грачани, Дворце, Кондово, Кучково, Никиштане, Ново Село, Орман, Село Радуш, Рудник Радуш, Бардовци и Вучи Дол.

18) Во точка 45 Изборната единица Петровец се преименува во Изборна единица Кале VIII која опфаќа дел од подрачјето на Општината Идадија со селата: Ајватовци, Бадар, Велимбегово, Блаци, Катлановска Брезница, Бујковци, Бунарцик, Бучинци, Горно Коњаре, Градманци, Грушино, Дељадровци, Дивље, Долно Коњари, Јурумлери, Идризово, Катланово, Кадино, Кожле, Џојлија, Летевци, Марино, Миладиновци, Мршевци, Мралино, Огњанци, Петровец, Ржаничино, Средно Коњаре, Коњарска Сушица и Текија.

19) Во точка 56 наместо „ул. 461“ се става „ул. 464“, зборовите „од границата на бившата општина Ракотинци“ се бришат, а наместо нив се ставаат зборовите „на катастарската граница помеѓу Ракотинци и Кисела Вода“.

20) Во точка 58 Изборната единица Саат Кула I се преименува во Изборна единица Кале V а зборовите „Саат Кула“ се заменуваат со зборот „Кале“.

21) Во точка 59 Изборната единица Саат Кула II се преименува во Изборна единица Кале VI која опфаќа дел од подрачјето на Општината Кале и тоа: почнувајќи од пресекот на улицата „Христијан Карпош“ и улицата „Цветан Димов“ по таа улица до пресекот на патот за Железара, потоа по билото на Гази Баба до пресекот на улицата „Индустриска“ со улицата „Христијан Карпош“ и по таа улица до пресекот на улицата „Цветан Димов“.

22) Во точка 60 Изборната единица Саат Кула III се преименува во Изборна единица Кале VII, зборовите „Саат Кула“ се бришат и се става зборот „Кале“, зборовите „до границата на Општината Саат Кула со општина Кале, кај пресекот со“

се бришат и се ставаат зборовите „до патот од Железарата до селото Бутел, по тој пат и“.

23) Во точка 62 се бришат зборовите: „Добридол, Топлица, Калиште и Пожаране“.

24) Во точка 64 Изборната единица Жеровјане I се преименува во Изборна единица Тетово IV која опфаќа дел од подрачјето на Општината Тетово со селата: Блаце, Челопек, Милетино, Теново, Стенча, Волковија, Радиовце, Жеровјане, Горно Седларце, Долно Палчиште, Новаке, Јеловјане, Урвич, Пирок, Боговино, Селце Кеч, Ново Село II, Синичане, Каменаче и Раковец.

25) Во точка 65 од Изборната единица Жеровјане II која се преименува во Изборна единица Гостивар V се бришат селата: „Пирок, Боговино, Селце Кеч, Ново Село II, Синичане и Каменаче“, а се додаваат селата: „Добридол, Топлица, Калиште и Пожаране“.

26) Во точка 66 Изборната единица Маврово се преименува во Изборна единица Гостивар IV која опфаќа дел од подрачјето на Општината Гостивар со селата: Ациевци, Волетин, Величица, Бибај, Битусе, Богдево, Бродец, Велебрдо, Видуше, Волковија, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Лазарополе, Леуново, Маврово, Маврови Анови, Нивиште, Нистрово, Никифорово, Ничпур, Присојница, Рибница, Росоки, Ростуша, Селце, Сенце, Скудриње, Тануше, Требиште и Тресонче.

27) Во точка 67 Изборната единица Саракино се преименува во Изборна единица Тетово V која опфаќа дел од подрачјето на Општината Тетово со селата: Горна Лешница, Групчин, Гургурница, Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мероно, Ново Село, Палатица, Рогле, Саракино, Седларево, Стримница, Церозо и Чифлик.

28) Во точка 71 Изборната единица Теарце I се преименува во Изборна единица Тетово VI која опфаќа дел од подрачјето на Општината Тетово со селата: Беловиште, Јанчиште, Нераште, Одри, Ораше, Првце, Рогачево, Старо Село, Вратница, Жилче, Шемшево, Сиричино, Туденце, Прељубиште, Подбрефе, Озормиште, Копанце, Јегуновце, Јажинце и Ротинце.

29) Во точка 72 Изборната единица Теарце II се преименува во Изборна единица Тетово VII која опфаќа дел од подрачјето на Општината Тетово со селата: Теарце, Отушиште, Пршовце, Глоги, Јелошник, Доброште, Слатино, Брезно, Лешок, Непроштено, Отуње, Ратае, Сетоле и Варвара.

30) Во точка 73 Изборната единица Богданци се преименува во Изборна единица Гевгелија II која опфаќа дел од подрачјето на Општината Гевгелија со селата: Богданци, Богороница, Гурутли, Гавато, Гопчели, Куртамзали, Николик, Нови Дојран, Органчали, Севендекли, Селемли, Сретеново, Стари Дојран, Стојаково, Фурка, Црничани, Чаушли и Цумобос.

31) Во точка 76 Изборната единица Градско се преименува во Изборна единица Титов Велес IV која опфаќа дел од подрачјето на Општината Титов Велес со селата: Долно Чичево, Двориште, Горно Чичево, Градско, Грчиште, Кочилари, Кури-дере, Ногаевци, Подлес, Скачинци, Свечани, Убого,

Уланци, Виничани, Водоврати, Згрополци, Раштани, Горно Оризари, Долно Оризари, Клуковец, Бузалково, Белештевица, Слп, Карабуниште, Црквино, Бабуна и населбите: Порцуланова, Свицара и Превалец.

32) Во точка 78 на крајот по зборот „Бунарче“ се става записка, а наместо зборовите „како и подрачјето на општината Конопиште“ се ставаат зборовите: „Бојанчиште, Горна Бошава, Долна Бошава, Конопиште, Куманичево, Крнево, Мајдан, Мрежичко, Радња, Рожден, Ржаново, Страгово, Чермерско и Бохула.“

33) Во точка 80 ред 6 по зборот „Прилеп“ наместо записка се става точка и останалиот текст се брише.

34) Во точка 82 Изборната единица Чашка се преименува во Изборна единица Титов Велес III која опфаќа дел од подрачјето на Општината Титов Велес со селата: Вањица, Бусилци, Витанци, Владиловци, Војница, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Крајници, Крива Круша, Кршино, Лисиче, Мартолци, Мелница, Ново Село, Оморани, Ораовец, Отиштино, Поменово, Попадија, Раковец, Рлевци, Сливник, Смиловци, Стари Град, Степанци, Чашка, Бистрица, Богомила, Габровник, Калиново, Мокрени, Нежилосо, Ореше, Ореов Дол, Папрадиште, Плевене, Согле, Теово и Црешнево.

35) Во точка 83 по зборот „Берово“ се става точка, а зборовите „и Пехчево“ се бришат.

36) Во точка 84 Изборната единица Засилево се преименува во Изборна единица Струмица III која опфаќа дел од подрачјето на Општината Струмица со селата: Ангелци, Варварица, Василево, Вељуса, Висока Маала, Владеви, Гечерлија, Градошорци, Добрејци, Добрешици, Дукатино, Едреникско, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперово, Просениково, Радичево, Сарај, Седларце, Сушево, Требичино и Чанаклија.

37) Во точка 90 Изборната единица Ново Село се преименува во Изборна единица Струмица IV која опфаќа дел од подрачјето на Општината Струмица со селата: Барбарево, Бајково, Борисово, Борицево, Габрово, Дражево, Дрвош, Зуново, Иловица, Колешина, Мокриево, Мокрино, Ново Село, Ново Коњарево, Радово, Секирник, Смолари, Старо Балдовци, Старо Коњарево, Стиник, Сушица, Турново и Штука.

Член 2

Во член 3 се менуваат називите и се утврдуваат подрачјата на следните изборни единици за избор на пратеници на Стопанскиот, Просветно-културниот, Социјално-здравствениот и Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и тоа:

1) Во точка 3 Изборната единица Бистрица се преименува во изборна единица Битола III која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола со селата: Бач, Барешани, Бистрица, Долно Егри, Драгош, Гермиян, Граешница, Канино, Кишава, Кравари, Креница, Лажц, Медитлија, Олевени, Оптичари, Острец, Породин, Сокик, Средно Егри, Велушина, Злоукани, Жабени, Живојно, Арматуш, Балдовени, Биљаник, Брод, Будаково, Веле

Село, Врањевци, Гнилеш, Гнеотино, Горно Агларци, Грумази, Далбеговци, Дедебалци, Добромири, Добровени, Долно Агларци, Ивени, Логоварди, Негренци, Новаци, Ново Село, Долно Орехово, Паралево, Полог, Путурус, Рибарци, Сковивир, Сливаца, Суводол, Тепавци, Трап, Црничани, Алинци, Брник, Бидуимирци, Градешница, Груништа, Вашареица, Добрушево, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Дрвени, Зовиќ, Ивањевци, Лознани, Маково, Мојно, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Орле, Рапеш, Свети Тодори, Старавина и Трновци.

2) Во точка 5 Изборната единица Дихово се преименува во Изборна единица Битола IV која опфаќа дел од подрачјето на општина Битола со селата: Братин Дол, Гопеш, Дихово, Доленци, Гавато, Кажани, Лера, Магарево, Маловиште, Метимир, Нижеполе, Рамна, Ротино, Свиниште, Снегово, Српци, Трново, Цапари, Беренци, Габалавци, Драгаринс, Драгожани, Карамани, Крклино, Кукуречани, Лисолај, Лопатица, Могила, Ново Змирнево, Облаково, Радобор, Секирани, Српци, Старо Змирнево, Стрежево, Трн, Црнобуки и Црновец.

3) Во точка 6 Изборната единица Долени се преименува во Изборна единица Прилеп III која опфаќа дел од подрачјето на општина Прилеп со селата: Браилово, Црнилиште, Дабјани, Дебреште, Десово, Долгаец, Долнени, Дреновци, Дупјачани, Горно Село, Гостиражни, Жабјани, Костинци, Кошино, Лажани, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Пешталеве, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, Сенокос, Слечче, Сливје, Стровија и Зрзе.

4) Во точка 7 зборовите „и Кривогаштани“ се бришат, а наместо зборовите „ги опфаќа подрачјата“ се ставаат зборовите „го опфаќа подрачјето“.

5) Во точка 10 Изборната единица Тополчани се преименува во Изборна единица Прилеп IV која опфаќа дел од подрачјето на општина Прилеп со селата: Алинци, Бешиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолиште, Врпско, Гуѓаково, Дуње, Ерековци, Живово, Загорани, Канатларци, Клепач, Кален, Кокре, Крушевица, Лопатица, Манастир, Марул, Подмол, Полчиште, Тополчани, Тројкрсти, Чаниште, Чепигово, Шелеверци, Бела Црква, Кривогаштани, Крушеани, Мирче Ацев, Обршани, Пашино Рувци, Славеј, Воѓани, Врбјани, Годивле, Кореница и Пештани.

6) Во точка 11 зборовите „и Орашец“ се бришат, а наместо зборовите „ги опфаќа подрачјата“ се ставаат зборовите „го опфаќа подрачјето“.

7) Во точка 14 точката и записката се бришат и се додаваат селата: Бељановце, Вакав, Винце, Габреш, Градиште, Длга, Довезенце, Живиње, Зубовце, Јачинце, Клечевце, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кутлибег, Кучкарево, Кшање, Мургац, Новоселане, Орашац, Пезово, Пчиње, Скачковце, Студена Бара и Шупли Камен.

8) Во точка 15 Изборната единица Липково се преименува во Изборна единица Куманово III која опфаќа дел од подрачјето на општина Куманово со селата: Алашевце, Белановце, Ваксинце, Вишница, Глажња, Гошинце, Думановце, Злокуќане, Извор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, Оризаре, Отља, Рнковце, Ропалце, Руница, Слупчане, Стража, Стрима.

9) Во точка 16 Изборната единица Старо Нагоричане се преименува во Изборна единица Куманово IV која опфаќа дел од подрачјето на општина Куманово со селата: Алгуња, Алинце, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, Деловце, Длабочица, Добрача, Драгоманице, Дренак, Жегљане, Желувини, Канарево, Карабичане, Карловце, Којинце, Кокино, Макреш, Малстино, Мгленце, Никуљане, Облавец, Орах, Осиче, Пелинце, Пузаљка, Рамно, Ругинце, Старо Нагоричане, Степанце, Стрезовце, Стрновац, Сушево, Цвиланце, Светишница, Челопек и Четирце.

10) Во точка 17 Изборната единица Белчишта се преименува во Изборна единица Охрид III која опфаќа дел од подрачјето на општина Охрид со селата: Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежари, Велмеј, Врбјани, Горно Средоречје, Годивје, Грко Поле, Долно Средоречје, Злести, Издеглавје, Лактиње, Лешани, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Песочани, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, Турје, Црвена Вода, Вапила, Горно Лакочереј, Долно Лакочереј, Завој, Косел, Куратица, Ливоишта, Опејнца, Орман, Плаке, Расино, Речица, Свиништа, Сирула, Скребатно, Мешеишта, Климештани, Горенци, Оровник, Требеништа и Подмоље.

11) Во точка 25 се бришат селата: Требеништа, Волино, Горенци, Оровник, Подмоље, Мешеишта и Климештани.

12) Во точка 26 Изборната единица Ѓорче Петров се преименува во Изборна единица Идадија III која опфаќа дел од подрачјето на општина Идадија со селата: Арнакија, Бардовци, Бојане, Буковиќ, Влаје, Вучидол, Глумово, Горно Свиларе, Грачани, Грачец, Ѓорче Петров, Дворце, Долно Свиларе, Злокуќани, Копаница, Кондово, Крушопек, Кучково, Ласкарци, Љубин, Матка, Никуштане, Ново Село, Орман, Оризари, Паничари, Раовиќ, Рашче, Рудник Радуша, Сарај, Семениште, Чајлане и Шишево.

13) Во точка 27 Изборната единица Драчево се преименува во Изборна единица Кисела Вода III која опфаќа дел од подрачјето на општина Кисела Вода со селата: Алдинци, Батинци, Вражалеве, Вртевица, Горно Количани, Градовци, Гумалево, Дејковец, Долно Количани, Добрино, Долно Дисиче, Драчевица, Драчево, Зелениково, Калдирец, Морани, Ново Село, Орешани, Пагаруша, Палиград, Пакошево, Рамни Габер, Смесица, Станица Зелениково, Страхојадица, Студеничани, Таор, Тисовица и Црвена Вода.

14) Во точка 28 Изборната единица Петровец се преименува во Изборна единица Кале V која опфаќа дел од подрачјето на општина Кале со селата: Ајватовци, Бадар, Белимбегово, Блаце, Катлановска Брезница, Бујковци, Бунарцик, Бучинци, Горно Коњаре, Градманци, Грушино, Дељадровци, Дивље, Долно Коњаре, Јурумлери, Идризово, Катланово, Кадино, Кожле, Којлија, Летевци, Марино, Миладиновци, Мршевици, Мралино, Огњанци, Петровец, Ржаничино, Средно Коњаре, Којнарска Сушица и Текија.

15) Во точка 32 во седмиот ред одозгора зборовите „со Општината Ѓорче Петров“ се заменуваат „со Општината Идадија“.

16) Во точка 33 наместо „ул. 461“ се става „улица 464“, а зборовите „со границата на општината Драчево“ се бришат и се додаваат зборовите „со катастарската граница на Горно Лисиче и Драчево“.

17) Во точка 34 зборовите „границите на општина Драчево“ се бришат и се додаваат зборовите „катастарската граница на Горно Лисиче и Драчево“; наместо „ул. 401“ се става „ул. 464“; зборовите „на општината Драчево“ во последниот ред се бришат и се додаваат „катастарската граница на Горно Лисиче и Драчево“.

18) Во точка 35 Изборната единица Саат Кула I се преименува во Изборна единица Кале III, а наместо зборовите „Саат Кула“ се става зборот „Кале“.

19) Во точка 36 Изборната единица Саат Кула П се преименува во Изборна единица Кале IV која опфаќа дел од подрачјето на општина Кале и тоа: од пресекот на Бутелскиот пат и патот со Железара, по патот за Стајковци ги опфаќа населените места: Синцелиќ, Стајковци, Булачани, Црешево, Раштак, Страчинци, Брњарци, Мојанци, Орланци, Арачиново, избија на реката Вардар северно од село Трубарево, оди по реката Вардар до железничкиот мост, потоа оди по железничката линија до пресекот на улица „163“ продолжува по истата улица до пресекот со улица „403“ и по истата улица преку пресекот на улица Индустриска и Христијан Карпош, оди по билото на Гази Баба до пресекот на бутелскиот пат и патот за Железара.

20) Во точка 38 на крајот се додаваат селата: Градец, Сенокос, Неготино, Ломница, Ѓурѓевишта, Ѓорјане.

21) Во точка 39 зборовите „како и подрачјето на општината Маврово“ се бришат; по зборот „Равен“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Аџиевци, Болетин, Беличица, Бибај, Битуше, Богдево, Бродец, Велебрдо, Видуше, Волковија, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Лазаропол, Леучево, Маврово, Маврови Анови, Нивиште, Нисторово, Никифорово, Ничпур, Присојница, Рибиница, Росоки, Ростуша, Селце, Сенце, Скудриње, Тапуше, Требиште, Тресонче“.

22) Во точка 40 Изборната единица Жеровјане се преименува во Изборна единица Тетово IV која опфаќа дел од подрачјето на општина Тетово со селата: Влаце, Боговино, Волковија, Горно Седларце, Долно Палчиште, Жеровјани, Јеловјане, Камењане, Милетино, Новаке, Ново Село, Пирок, Радиовце, Раковец, Селце Кеч, Синичане, Стенче, Теново, Урвич и Челопек.

23) Во точка 42 зборовите „како и подрачјето на општина Саракино“ се бришат и се додаваат селата: Горна Лешница, Групчин, Гургурница, Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село, Палатица, Рогле, Саракино, Седларево, Стримница, Церово и Чифлик

24) Во точка 43 Изборната единица Теарце се преименува во Изборна единица Тетово III која опфаќа дел од подрачјето на општина Тетово со селата: Беловиште, Брезно, Варвара, Вратница, Глоги, Доброште, Жилче, Јанчиште, Јажинце, Јегуновце, Јелошник, Копанце, Лешок, Непроштено, Нераште, Одри, Озормиште, Орашје, Отуње, Отушиште, Подбреге, Првце, Прељубиште, Пришовце, Раотинце, Ратае, Рогачево, Сетоле, Сиричино, Слатино, Старо Село, Теарце, Туденце и Шемшево.

25) Во точка 46 зборовите „и Конопиште“ се бришат.

26) Во точка 49 Изборната единица Чашка се преименува во Изборна единица Титов Велес III која опфаќа дел од подрачјето на општина Титов Велес со селата: Вањица, Бусилци, Витанци, Владиловци, Војница, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Крајници, Крива Круша, Кринно, Лисиче, Мартолци, Мелница, Ново Село, Оморани, Ораовец, Отиштино, Поменово, Попадија, Раковец, Рлевци, Сливник, Смиловци, Стари Град, Степанци, Чашка, Бистрица, Богомила, Габровник, Капиново, Мокрени, Нежилово, Ораше, Оравдол, Папрадиште, Плевене, Согле, Теово, Црешево, Долно Чичево, Двориште, Горно Чичево, Градско, Грчиште, Кочилари, Куридере, Ногаевци, Подлес, Скачинци, Свечани, Убисо Уланци, Винчани, Водоврати и Згрополци.

27) Во точка 50 зборовите „Пехчево“ се бришат.

28) Во точка 54 Изборната единица Ново Село се преименува во Изборна единица Струмица III која опфаќа дел од подрачјето на општина Струмица со селата: Баделе, Барбарево, Бајково, Борисово, Габрово, Дражево, Зубово, Кслешино, Мокриево, Мокрино, Ново Село, Ново Коњарево, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица.

29) Во точка 58 зборовите „како и подрачјето на општината Василево“ се бришат и се додаваат зборовите: „Анѓелци, Варварица, Василево, Вељуса, Висока Маала, Владеви, Гечерлија, Градошорци, Добрејци, Добрешинци, Дукатино, Едрениково, Кускулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперово, Просениково, Радичево, Сарај, Седларци, Сушево, Требичино и Чанаклија“.

Член 3

Следниве изборни единици означени во член 4 се преименуваат како следува:

1) Изборната единица Кривогаштани се преименува во Изборна единица Прилеп VI;

2) Изборната единица Новаци се преименува во Изборна единица Битола VII;

3) Изборната единица Кукуречани се преименува во Изборна единица Битола VI;

4) Изборната единица Белчишта се преименува во Изборна единица Охрид III;

5) Изборната единица Ѓорче Петров II се преименува во Изборна единица Идадија VI;

6) Изборната единица Драчево се преименува во Изборна единица Кисела Вода V;

7) Изборната единица Петровец се преименува во Изборна единица Кале VIII;

8) Изборната единица Саат Кула III се преименува во Изборна единица Кале VII;

9) Изборната единица Жеровјане II се преименува во Изборна единица Гостивар V;

10) Изборната единица Саракино се преименува во Изборна единица Тетово V;

11) Изборната единица Теарце I се преименува во Изборна единица Тетово VI;

12) Изборната единица Теарце II се преименува во Изборна единица Тетово VII;

13) Изборната единица Гевгелија се преименува во Изборна единица Гевгелија I;

14) Изборната единица Градско се преименува во Изборна единица Титов Велес IV;

15) Изборната единица Василево се преименува во Изборна единица Струмица III.

Член 4

Следниве изборни единици означени во член 5 се преименуваат како следува:

1) Изборната единица Дихово се преименува во Изборна единица Битола IV;

2) Изборната единица Горче Петров се преименува во Изборна единица Идадија III;

3) Изборната единица Петровец се преименува во Изборна единица Кале V;

4) Изборната единица Саат Кула II се преименува во Изборна единица Кале IV;

5) Изборната единица Теарце се преименува во Изборна единица Тетово III.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

17.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 23 јануари 1965 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО ОКРУЖНИТЕ И ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Бројот на судиите во окружните судови во Социјалистичка Република Македонија, вклучително и претседателите на судовите, се утврдува во:

1. Окружниот суд во Скопје	16
2. Окружниот суд во Битола	10
3. Окружниот суд во Штип	9
4. Окружниот суд во Охрид	8
5. Окружниот суд во Тетово	7
6. Окружниот суд во Титов Велес	6
7. Окружниот суд во Куманово	6

II

Бројот на судиите во окружните стопански судови во Социјалистичка Република Македонија, вклучително и претседателите, се утврдува во:

1. Окружниот стопански суд во Скопје	12
2. Окружниот стопански суд во Битола	5
3. Окружниот стопански суд во Штип	4

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат точките III и IV од Одлуката за утврдување бројот на судиите во Врховниот суд на НРМ, Вишиот стопански суд на НРМ, окружните и окружните стопански судови во НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 20/60).

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 22
23 јануари 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р

18.

На основа член 11 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат избори за пратеници на сите собори на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборните единици во кои мандатот на пратениците е утврден на две години.

2. Изборите за пратеници во Републичкиот собор ќе се одржат во следниве изборни единици: Битола II, Битола IV, Битола VI, Битола VII, Прилеп I, Прилеп IV, Прилеп VI, Крушево, Демир Хисар, Охрид II, Охрид III, Дебар, Кичево I, Ресен II, Струга I, Струга III, Кратово, Крива Паланка I, Куманово II, Куманово III, Куманово IV, Идадија VI, Кисела Вода I, Кисела Вода II, Кисела Вода IV, Кисела Вода V, Кале I, Кале III, Кале VII, Кале VIII, Гостивар II, Гостивар V, Тетово II, Тетово V, Тетово VI, Тетово VII, Валаново, Гевгелија I, Кавадарци I, Неготино, Титов Велес IV, Берово, Винаца, Кочани I, Кочани II, Свети Николе II, Радовиш I, Струмица II, Струмица III и Штип III.

3. Изборите за пратеници во Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор, Социјално-здравствениот собор и Организационо-политичкиот собор ќе се одржат во следните изборни единици: Битола II, Битола IV, Демир Хисар, Крушево, Прилеп I, Кратово, Крива Паланка, Куманово I, Дебар, Кичево I, Охрид, Струга I, Кале II, Кале IV, Кале V, Идадија II, Идадија III, Кисела Вода

II, Гостивар I, Тетово I, Тетово III, Гевгелија, Кавадарци, Титов Велес I, Берово, Кочани I, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе и Струмица I.

4. Изборите за пратеници на сите собори на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во општинските собранија ќе се одржат на 4 април 1965 година.

5. Изборите за пратеници на Републичкиот собор од страна на избирачите ќе се одржат на 18 април 1965 г.

6. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање на одделни изборни дејства се смета 10. II. 1965 година.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 302

9 февруари 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

КОНКУРСИ

Комисијата за засновување и откажување на работните односи при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје

распишува
К О Н К У Р С

за пополнување на едно работно место: еден лекар за специјализација по хигиена со ужа специјалност комунална хигиена со паталогичка на населените

УСЛОВИ: Лекар со положен стручен испит и три години општа пракса и знаење на еден странски јазик.

Личен доход по Правилникот на Заводот.

Молбите со опис за досегашното работење и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставаат до Управата на Заводот во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (162)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ УПРАВНИК НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА „КИТКА“ ОД С. ЛОПАТЕ

распишува
К О Н К У Р С

за назначување управник во Земјоделската задруга „Китка“ од с. Лопате

Услови:

1. Да е завршен дипломиран инженер по струка земјоделие со 2 години практика.

2. Да има завршена средна земјоделска школа со 5 години практика во истата струка.

Пријавените кандидати се должни заедно со молбата да ги приложат и сите документи со кои може да се докаже дека ги исполнуваат условите, краток опис — биографија со означување местото каде работел до сега, потврда од организацијата каде што работи дека ќе биде ослободен од работа во колку ќе биде примен по конкурсот.

Личен доход според правилникот за распределба на личен доход.

Стан не е обезбеден.

Молбите да се доставуваат до Конкурсната комисија на Земјоделската задруга „Китка“, с. Лопате.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Во колку до таа дата не се пријави кандидат што ги исполнува условите, конкурсот ќе остане отворен до пополнување на работното место. (163)

РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК“ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ

распишува

К О Н К У Р С

за ДИРЕКТОР

Услови: Да има виша стручна спрема по можност електро смер и да е прозвел на раководно работно место 6 години.

Молби со куса биографија за движењето во службата и препис на дипломата се доставуваат во дирекцијата на претпријатието.

Личен доход се определува според правилникот за распределба на личните доходи на претпријатието.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работното место. (166)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗПК „СТРУШКО ПОЛЕ — СТРУГА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места и тоа:

1. Директор на стопанската организација;
2. Секретар на стопанската организација;
3. Шеф на сметководството.

У С Л О В И:

Под реден број 1 завршен земјоделски факултет со 5 години работен стаж од кои 3 години на раководни работни места.

Под реден број 2:

а — висока стручна спрема без стаж,

б — виша стручна спрема и 2 години работен стаж,

в — средна стручна управно-правна со 5 години работен стаж,

г — друго средно образование со 10 години работен стаж во управно-правна струка.

Под реден број 3:

а — висока стручна спрема со една година работен стаж,

б — виша стручна спрема со 3 години работен стаж,

в — со средна стручна спрема со 5 години работен стаж,

г — нижа школска спрема со 10 години работен стаж на работни места шеф на сметководство.

Личните примања за работните места ќе се определуваат според правилникот за распределба на лични доходи.

Конкурсот ќе трае за работните места под реден број 1 и 3 до 28 февруари 1965 година, а за работното место под 2 до пополнување.

Кандидатите се должни да достават:

1. молба,
2. диплома за завршено школско образование,
3. уверение за работен стаж,
4. потврда за кандидатите што се во работен однос дека можат да конкурираат.

Молбите за работното место под број 1 се доставуваат до конкурсната комисија, а под реден број 2 и 3 до Управниот одбор на организацијата.

ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ „РУДИС“

Рударско индустриска скупност — Трбовље како генерален изведувач по овластувањето на Рударскиот базен на хром „Радуша“ — Ѓорче Петров, како инвеститор, а на основа на Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/63)

распишува

К О Н К У Р С

за подобност на стопанските организации за изведување на градежни работи при изградбата на сепарацијата за хромовата руда во Радуша.

Според инвестициониот програм предвидена е изградба на следните објекти:

1. Истоваралиште (1050 м²) со дробилана (640 м²) и отворено складиште на дробената руда (750 м²);
2. Зграда на сепарацијата со тешки течности (2000 м³);
3. Зграда на сепарацијата со јигови и флотација (4500 м³);
4. Помошни објекти:
пумпарница и резервоар за вода (300+500 м³), трансформаторска станица (380 м³), купатило и лабораторија (2000 м³);
5. Утоварна рампа и уредување на кругот (3000 м²);
6. Планирање и уредување на јаловишта (5000 м²).

Помеѓу поедини објекти се тунели и челични мостови за транспортни траки во вкупна должина 280 м. Предните згради ќе бидат од армирано-бетонска и челична конструкција.

Се предвидува инвестициите за градежните работи да изнесуваат 215,510.900 динари.

Работите ќе почнат во април 1965 година. Свршеток на работите во февруари 1968 година.

Се повикуват градежните претпријатија, што се заинтересирани за изведување на градежните работи да се пријават и предложат податоци што се битни за утврдување на подобноста, а нарочно:

- а) за расположивите стручни кадри;
- б) за расположивата механизација и капацитетите;
- в) за искуствата што претпријатието ги стекнало при изведување на слични објекти;

д) за досегашните успеси на претпријатието што можат да влијаат за оцената на подобноста; и

е) доказ за регистрацијата на претпријатието.

Пријавата со потребните податоци да се достават во рок од 15 дена по објавување на овој конкурс во „Сл. весник на СРМ“ до Дирекцијата на Рударскиот базен на хром „Радуша“ — Ѓорче Петров.

Утврдувањето на подобноста ќе ја обави специјална комисија составена според одредбите на Правилникот. Комисијата ќе се состане во седиштето на Инвеститорот во Ѓорче Петров, во рок од 3 дена по завршување на конкурсот. (165)

СОДРЖИНА

	Страна
9. Указ за прогласување на Законот за Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата — — — — —	49
Закон за Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата — — — — —	49
10. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за настојниците на згради — — — — —	50
Закон за изменување и дополнување на Законот за настојниците на згради — — — — —	50
11. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Закон за основните услови за сидање згради — — — — —	51
Закон за престанок на важењето на Законот за основните услови за сидање згради — — — — —	51
12. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за надградување — — — — —	51
Закон за изменување и дополнување на Законот за надградување — — — — —	52
13. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за опачарската дејност — — — — —	52
Закон за изменување и дополнување на Законот за опачарската дејност — — — — —	52
14. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Уредбата за изградба на станбени згради на лицата пребегани од Егејска Македонија — — — — —	53
Закон за укинување на Уредбата за изградба на станбени згради на лицата пребегани од Егејска Македонија — — — — —	53
15. Указ за прогласување на Законот за пренесување на надлежностите од околските органи на општинските и републичките органи — — — — —	53
Закон за пренесување на надлежностите од околските органи на општинските и републичките органи — — — — —	53
16. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за изборните единици за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	57
Закон за изменување на Законот за изборните единици за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	57
17. Одлука за утврдување бројот на судиите во окружните и окружните стопански судови во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	62
18. Решение за распишување на избори за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	62